


32233



Душан Миновски: Жените го допираат небото, 1984

о подолга пауза (по изложбата „100 дела на хрватската уметност“, 1974) во скопскиот МСУ можеме, преку оваа сликарска изложба, да се запознаем со еден дел од комплексот акцесуарни тенденции (фотографија, видео, перформанс, скулптура и тн.) во хрватската уметност во последната десетица. Презенгирани се дела од девет уметници, од младата генерација, кои своите блиски ставови ги оформуваат на поранешните различни уметнички искуства. Единствена врска со „примарното“ или „аналитичкото“ сликарство, кое покрај концептуализмот, беше карактеристична за развојот на „новата уметничка практика“ во Хрватска во втората половина на седумдесетите години, претставуваат изложените, крајно редукцирани, дела на Борис Демур (1951). Тоа што презентира на „нова слика“, проблемски круг оформлен и под влијание на актуелните движења во европската уметност во осумдесетите години, ја поврзува со претходните искуства на

хрватските уметници се со стои во нејзината „отвореност“, рационализиран концептуален пристап во создавањето и „разголената“ пластична структура на делото.

„Новата слика“ е креира на како интенционално „лошо“ сликарство кое ги иронизира традиционалните вредности на сликата, што се огледа во првиото немарниот пристап, но и во не случајно грубата фактура, елементарна боја (до невкус) без тонски валери, потенцирано со „словооношт“ композициски распоред на елементите. Нивната визија е фрагментарна, делува недозрена, нивниот шикован ја зик е стилски некохерент и намерно еклектичен во едновременото позрзување на повеќе елементи, (стилски, тематски, појмови) меѓу себе неснојни. Отвореноста на „новата слика“ значи, парадоксално нејзина хармотичност и изразувања на уметниковите „субјективни соодржини и лични мигологии“ (Б. Степанчик). Нивното проседо носи белези

ИЗЛОЖБИ

ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВСКИ

Тегобен романтизам

»Актуелните тенденции во хрватското сликарство од 1975 год. до денес«, изложба во Музејот на современата уметност во Скопје

на неокспресионизам со широко гостујално, но и строго организирање на сликата, со символично изразување на нејзините соодржини. Формалната „читливост“ и декоративност на делата ја поддржира и ја содржи знакознатата формулација на елементите, енigmатични по својот карактер, во што ги согледуваме нејзините најдобри својства. Во широкиот концепт на сликата останат е доволен простор за изразување на спонтаните соодржини, ирационални и алузијни. Банализирането и деформирањето на елементите, кое оди до карикатуралност во претставување е начин, уметниците да го изразат својот реал и критички однос кон традицијата и конвенционалното, во уметноста

и животот, нивниот, би-го нарекол тегобен романтизам, е значаен како израз на младите уметници, кои создаваат во одредено време и културна средина која има класична традиција но и традиција на новото во уметноста, означувајќи една нејзина етапа. Се разбира дека ова е еден поглед на хрватската „нова слика“, која не е осамена во југословенски от културен простор, а чие вистинско толкување веројатно престој Нејзините бројни претставници, со издиференцирани изрази, тоа го наметнуваат како потреба (Миливој Белиќ, Борис Домур, Нина Иванчиќ, Желько Кинко, Душан Миновски, Горан Петерци, Дамир Сокиќ, Звјездана Фио и Едита Шуберт).

2 ФЕВРУАРИ 1985 ГОДИНА • СТРАНИЦА 7

НОВА МАКЕДОНЦА бр. 13661